

ЕВИДЕНЦИЈА НА ПОСТАПКИТЕ СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

За период 01.01.2017 до 30.06.2017

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **ЈЗУ Општа болница Кочани**

I.1.2) Адреса: **Милан Зечар 21**

I.1.3) Град и поштенски код: **Кочани 2300**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Љубица Тодорова** Адреса на е-пошта: **mc.kocani@t.mk** Телефон/Факс: **274 500/**

ДЕЛ II: ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Барање за прибирање понуди (до 5000 евра)

Број на оглас	Предмет на договорот за јавна набавка	Проценета вредност	Вид на договор за јавна набавка	Број на добиени понуди	Аукционен тип
03/2017	НАБАВКА НА УСЛУГА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ, ОПРЕМА И ВОЗИЛА	260.000,00 ден.	Услуги	2	e-Auction
04/2017	Набавка на услуги –Мобилна телефонија за период од 2 (две) години.	252.048,00 ден.	Услуги	2	
13/2016	ЛИЦЕНЦИ ЗА АНТИВИРУСЕН СОФТВЕР	95.238,00 ден.	Стоки	2	e-Auction
31/2016	Набавка на информатичка опрема по спецификација	139.860,00 ден.	Стоки	3	e-Auction

Број на оглас	Предмет на договорот за јавна набавка	Проценета вредност	Вид на договор за јавна набавка	Број на добиени понуди	Аукција
32/2016	Хируршки конци-Braided Silk -дебелина на конец3/0 3/0 25-30 50-100 кожна 1/2 круг, Хируршки конци-Braided Silk -дебелина на конец 4/0. кожна игла 4/0 20-25 50-100 кожна 1/2 круг, Хируршки конци-Braided Silk -дебелина на конец 5/0 kozna igla 5/0 20-25 50-100 кожна 1/2 круг, Хируршки конци-Polyglactin-синтетички адсорптивен стерилен конец направен од кополимер 90%glycilid I 10%L-lactide-дебелина на конец 1 1 38-42 70-100 округла 1/2 круг, Хируршки конци-Polyglactin-синтетички адсорптивен стерилен конец направен од кополимер 90%glycilid I 10%L-lactide-дебелина на конец 0 0 30-35 70-100 округла 1/2 круг, Хируршки конци-Polyglactin-синтетички адсорптивен стерилен конец направен од кополимер 90%glycilid I 10%L-lactide-дебелина на конец 2/0 2/0 20-25 70-100 округла 1/2 круг, Хируршки конци-Polypropilene monofilament-дебелина на конец 1 1 38-42 50-100 округла 1/2 круг, Хируршки конци-природни извртени апсорптивни конци направени од прочистен колаген и обвиени со соли на хром-дебелина на конец 2 2 45-50 70-100 округла 1/2 круг, Хируршки конци-Polypropilene monofilament-дебелина на конец 1 1 28-32 50-100 округла 1/2 круг, Хируршки конци-Polypropilene monofilament-дебелина на конец 3/0 3/0 20-25 50-100 кожна 1/2 круг, Хируршки конци-природен апсорптивен монофиламентен хирушки конец направен од прочистен колаген-дебелина на конец 1 1 38-40 70-100 округла 1/2 круг, Хируршки конци-Polypropilene monofilament-дебелина на конец 4/0 4/0 20-25 50-100 кожна 1/2 круг, Хируршки конци-природен апсорптивен монофиламентен хирушки конец направен од прочистен колаген-дебелина на конец 2 2 45-50 70-100 округла 1/2 круг, Хируршки конци-Braided Silk -дебелина на конец 6/0 kozna igla 6/0 20-25 50-100 кожна 1/2 круг, Хируршки конци-Braided Silk -дебелина на конец 2/0 2/0 25-30 50-100 кожна 3/8 круг	354.000,00 ден.	Стоки	1	Конец
38/2016	Набавка на услуга за Отстранување на медицински отпад	354.000,00 ден.	Услуги	1	Конец
40/2016	Набавка на услуга за телекомуникациски услуги фиксна телефонија и интернет	254.238,00 ден.	Услуги	1	

II.2) Барање за прибирање понуди (до 20000 евра за стоки и услуги и до 50000 евра за работи)

Број на оглас	Предмет на договорот за јавна набавка	Проценета вредност	Вид на договор за јавна набавка	Број на добиени понуди	Аукција
01/2017	Мали пластични туби за собирање на капиларна крв со EDTA- K3 со волумен 0,5ml +/-5%, Стерилна вакум епрувета од материјал пластика, за крвна слика, обложена одвнатре со сув K2EDTA, со постојан вакум кој ќе повлече 2ml крв +/- 5%, со капаче чиј надворешен дел е пластичен, а внатрешниот дел е гумен и лесно се пробива со иглата, Стерилна вакум епрувета за седиментација, со Natrium-citrat 3,2% пуфериран, со постојан вакум кој ќе повлече 1,6 ml +/-5% крв и ќе обезбеди сооднос антикоагуланс:крв - 1:4, со капаче и лесно се пробива со иглата, Стерилни игли за вакум епрувети за еднократна употреба, со вистинска видлива комора за визуелизација на влезот во вената и потврда дека иглата е во вената при промена на вакум епруветите, со димензија 21G (0,8x38 mm) +/- 5%, Стерилна вакум епрувета од материјал пластика, за серум со постојан вакум кој ќе повлече 6ml +/-5% крв, со капаче чиј надворешен дел е пластичен, а внатрешниот дел е гумен и лесно се пробива со иглата, Стерилна вакум епрувета за хемостаза, надворешна епрувета од материјал пластика и внатрешна епрувета од материјал Полипропилен, со Natrium-citrat 3,2% пуфериран, со постојан вакум кој ќе повлече 2.7 ml +/-5% крв и ќе обезбеди сооднос антикоагуланс:крв - 1:9, со капаче чиј надворешен дел е пластичен, а внатрешниот дел е гумен и лесно се пробива со иглата, Стерилна вакум епрувета, надворешна епрувета од материјал пластика и внатрешна епрувета од материјал Полипропилен, со Natrium-citrat 3,8% пуфериран, со постојан вакум кој ќе повлече од 2.7 ml до 4,5ml крв и ќе обезбеди сооднос антикоагуланс:крв - 1:9, со капаче чиј надворешен дел е пластичен, а внатрешниот дел е гумен и лесно се пробива со иглата	935.223,00 ден.	Стоки	4	е-Аукција
	АВТОМАТСКА ПИПЕТА од 10 до 200 микролитри, СТАКЛЕНИ ЕПРУВЕТИ со висина 75мм, пречник 12мм, дебелина на стакло 0.8мм +/- 5%, ПОКРОВНИ СТАКЛА 24mm x60mm +/-5%, ПВЦ НАСТАВЦИ ЗА АВТОМАТСКА ПИПЕТА од 200 до 1000 микролитри, АВТОМАТСКА ПИПЕТА од 200 до 1000 микролитри, ЕПРУВЕТИ ПЛАСТИЧНИ ЗА УРИНА КОНУСНИ 15mmx105mm +/-5%, ПВЦ НАСТАВЦИ ЗА АВТОМАТСКА ПИПЕТА од 10 до 200 микролитри	935.223,00 ден.	Стоки	3	е-Аукција
	СИГНАЛЕН ДИГИТАЛЕН ЛАБОРАТОРИСКИ ЧАСОВНИК, Метални ланцети, стерилни, за еднократна употреба	935.223,00 ден.	Стоки	3	е-Аукција
	Вкупно:				
06/2017	Набавка на средства за хигиена по спецификација	635.593,00 ден.	Стоки	7	е-Аукција

Број на оглас	Предмет на договорот за јавна набавка	Проценета вредност	Вид на договор за јавна набавка	Број на добиени понуди	Аукција
07/2017	Апарат за интерферентни струи 1 Proxima Nis IF 53P, ЕКГ електрокардиограф 1 TRILP ECG-1103, Центрифуга 1 Kubota Corporation Kubota 5310, СТГ апарат 1 Biocare IC 90, ЦТГ апарат BIOCARE AIGIS FM-801, Дефибрилатор 1 INNOMED Cardio-Aid 200-B, Ехо 1 Simens acuson X300, Ехокардиограф 1 SonoScape S20, Дефибрилатор 1 GE MEDICAL SYSTEMS CARDIOSERF IPX2, ЕКГ електрокардиограф 1 TRILP ECG-1206, Ехо 1 Toshiba sssa-325A, ЕКГ електрокардиограф 1 Biocare IE 12, Пациент монитор 1 Biocare IM 12 ETCO2, Апарат за ултразвучна терапија 1 BTL-4000 Smart, Пациент монитор 1 Mennen Medical Vitalogik 4000, ЕКГ електрокардиограф 1 Biocare ECG-6010	389.400,00 ден.	Услуги	2	е-Аукција Конечна
08/2017	Набавка на леб и бели печива по спецификација	400.000,00 ден.	Стоки	2	е-Аукција
09/2017	ЗАНАЕТЧИСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ, ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ, КОМПЈУТЕРСКИ ПОТРОШЕН МАТЕРИЈАЛ, ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОНИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ, ПЛАСТИЧАРСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ	600.000,00 ден.	Стоки	4	е-Аукција Конечна
11/2017	D08AG02 Povidone-iodine 10,00% раствор за кожа шише/кеса 70 во пакување од литар/140 во пакување од 500ml., N05CD08 Midazolam 1mg/1ml (5mg/5ml) раствор за инјектирање ампула	1.051.700,00 ден.	Стоки	8	е-Аукција Конечна
	N05AA03 Promazine 25mg обложена таблета таблета, A06AD04 Magnesium sulfate 250mg таблета таблета, R03AC02 Salbutamol 5mg/ 1ml инхалациски раствор за небулизатор шише, N05AA03 Promazine 100mg обложена таблета таблета	1.051.700,00 ден.	Стоки	8	е-Аукција Конечна
	C03CA01 Furosemide 20 mg/ 2ml раствор за инјектирање ампула, A07BA01 Carbo medicinalis 150 mg таблета таблета, N02BB02 Metamizole sodium 1g/ 2ml раствор за инјектирање ампула, A06AD04 Magnesium sulfate 1,5gr/ 10ml раствор за инјектирање ампула, J01DD01 Cefotaxime 500 mg прашок за раствор за инјектирање/ прашок и вехикулум за раствор за инјектирање вијала/ вијала+ ампула вехикулум, J01MA02 Ciprofloxacin 100mg/10ml концентрат за раствор за инфузија ампула, N05AL01 Sulpiride 100mg/2ml раствор за инјектирање ампула, G02AD04 Carboprost 0,25 mg/ml раствор за инјектирање ампула, C08DA01 Verapamil 5 mg/2ml раствор за инјектирање ампула	1.051.700,00 ден.	Стоки	8	е-Аукција Конечна
	N02AA01 Morphine 20mg/ 1ml раствор за инјектирање ампула, J07AM01 Tetanus toxoid 40IE/ 0,5ml суспензија за инјектирање ампула, R03DA05 Aminophylline 250mg/10ml раствор за инјектирање ампула, G03DA03 Hydroxprogesterone 250mg/ 1ml раствор за инјектирање вијала, B02BX02 Carbazochrome 10mg/ 2ml раствор за инјектирање ампула	1.051.700,00 ден.	Стоки	8	е-Аукција Конечна
	C02AB02 Methylpora 250mg филм- обложена таблета таблета, H04AA01 Glucagon 1 mg прашок и вехикулум за раствор за инјектирање вијала+ наполнет инјекциски шприц, G04BD09 Grosprum 0,2mg/5ml раствор за инјектирање ампула, N06AB06 Sertraline 50 mg филм- обложена таблета таблета, S01CA01 Neomycin, dexamethasone (3,5mg +1mg)/1ml капки за око, раствор шише+ капалка, A10AB05 Insulin aspart 100 IU/ml раствор за инјектирање патрон, H02AB04 Methylprednisolone/ Methylprednisolone succinate patrium 40 mg/ml или 40mg прашок и вехикулум за раствор за инјектирање /прашок и вехикулум за раствор за инјектирање, инфузија вијала+ ампула/ ампула +ампула, J01FF01 Clindamycin 300mg/ 2ml раствор за инјектирање ампула	1.051.700,00 ден.	Стоки	8	е-Аукција Конечна
	J01CA01 Ampicillin 1000mg прашок за раствор за инјектирање/инфузија вијала, C01AA05 Digoxin 0,25mg/ 2ml раствор за инјектирање или инфузија ампула, C01CA04 Dopamine 40 mg/ ml концентрат за раствор за инфузија ампула	1.051.700,00 ден.	Стоки	8	Конечна
	N02BB02 Metamizole sodium 500 mg таблета таблета, C08DA01 Verapamil 80 mg обложена таблета таблета, C07AG02 Carvedilol 6,25 mg таблета таблета, N03AF01 Carbamazepine 200mg таблета таблета, N02BE01 Paracetamol 120mg/ 5ml сируп/ перорален раствор/ перорална суспензија шише, N05AX08 Risperidone 2mg филм- обложена таблета/перорална дисперзибилна таблета таблета, M01AE01 Ibuprofen 400 mg капсула, мека/ филм-обложена таблета/ филм-обложена таблета, каплета капсула/ таблета, J01EE03 Sulfametrole+trimethoprim (200+40)mg/5ml перорална суспензија шише	1.051.700,00 ден.	Стоки	8	е-Аукција Конечна
	J01DB01 Cefalexin 500 mg капсула, тврда капсула, A06AB02 Bisacodyl 5mg гастрорезистентна таблета или обложена таблета таблета, V07AB Water for injections (solvents and diluting agents) 5 ml вехикулум за парентерална употреба ампула, N02BE01 Paracetamol 500 mg таблета / филм-обложена таблета/шумлива таблета/прашок за перорален раствор таблета, N05AD01 Haloperidol 10 mg таблета таблета, J01DC04 Cefaclor 250mg/5ml прашок или гранули за перорална суспензија шише, N05BA01 Diazepam 5mg супозиторија супозиторија, C03CA01 Furosemide 40 mg таблета таблета, A03FA01 Metoclopramide 10mg/ 2 ml раствор за инјектирање ампула, A11GA01 Ascorbic acid 500mg/5ml раствор за инјектирање ампула, B03BA01 Суансобаламин 500 mcg/ 1ml раствор за инјектирање ампула, A06AB02 Bisacodyl 10mg супозиторија супозиторија, A02BA02 Ranitidine 50mg/ 5ml (50mg/2ml) раствор за инјектирање или инфузија/раствор за инјектирање ампула, N05AD01 Haloperidol 2 mg таблета таблета, A11HA02 Pyridoxine 50mg/2ml раствор за инјектирање ампула, C01BD01 Amiodarone 150mg/ 3ml раствор за инјектирање или инфузија/ раствор за инјектирање ампула	1.051.700,00 ден.	Стоки	8	е-Аукција
Вкупно:					
12/2017	Самопеплива лепенка за рана, стерилна, со внатрешно впивливо перниче од мек вискозен текстил со голема моќ на впивање, превлечено со полиетиленски филм и носечка ткаенина од полиестер со леплив нанос со должина од 15cm(+/-10%) и ширина од 8cm до 9cm, Калико завој со ширина од 10cm со ткаен раб, сива памучна ткаенина со вткаен раб и густина на ткаење од 10 до 24 нишки на cm ² , Самопеплива лепенка за рана, стерилна, со внатрешно впивливо перниче од мек вискозен текстил со голема моќ на впивање, превлечено со полиетиленски филм и носечка ткаенина од полиестер со леплив нанос со должина од 5cm (+/-10%) и ширина од 6cm до 7cm	850.000,00 ден.	Стоки	4	е-Аукција
	Калико завој со ширина од 12cm со ткаен раб, сива памучна ткаенина со вткаен раб и густина на ткаење од 10 до 24 нишки на cm ² , Газа- нестерилна, основен материјал 100% хидрофилно белено памучно предиво со густина на ткаење минимум 10/7 нишки на cm ² , со должина 100m и ширина 80cm (+/-5%), Калико завој со ширина од 8cm со ткаен раб, сива памучна ткаенина со вткаен раб и густина на ткаење од 10 до 24 нишки на cm ² , Калико завој со ширина од 6cm со ткаен раб, сива памучна ткаенина со	850.000,00 ден.	Стоки	5	е-Аукција

Број на оглас	Предмет на договорот за јавна набавка	Проценета вредност	Вид на договор за јавна набавка	Број на добиени понуди	Аукција
	вткаен раб и густина на ткаење од 10 до 24 нишки на cm ² , Калико завој со ширина од 5cm со ткаен раб, сирова памучна ткаенина со вткаен раб и густина на ткаење од 10 до 24 нишки на cm ² , Калико завој со ширина од 15cm со ткаен раб, сирова памучна ткаенина со вткаен раб и густина на ткаење од 10 до 24 нишки на cm ²				
	Лигнин целулозна вата, мека, впојна, изработена од целулозни влакна, во пакување не поголемо од 1 килограм, Санитетска вата во ролна како подлога за гипс со ширина од 20cm до 25cm во пакување од 1 до 2 килограми	850.000,00 ден.	Стоки	2	е-Аукција
	Гипсан завој со ширина 20cm- текстилна лента посипана со медицински гипс намотана во облик на завој, со време на квасење до 5s и време на стврднување од 3 до 5min почеток, не треба да биде рентген позитивен, Гипсан завој со ширина од 10cm- текстилна лента посипана со медицински гипс намотана во облик на завој, со време на квасење до 5s и време на стврднување од 3 до 5min почеток, не треба да биде рентген позитивен, Текстилен фластер со цинк оксид со ширина од најмалку 5cm, Самопеплива лепенка за рана, стерилна, со внатрешно вливливо перниче од мек вискозен текстил со голема моќ на впивање, превлечено со полиетиленски филм и носечка ткаенина од полиестер со леплив нанос со должина од 20cm(+/-10%) и ширина од 9cm до 10cm, Гипсан завој со ширина од 12cm- текстилна лента посипана со медицински гипс намотана во облик на завој, со време на квасење до 5s и време на стврднување од 3 до 5min почеток, не треба да биде рентген позитивен, Самопеплива лепенка за рана, стерилна, со внатрешно вливливо перниче од мек вискозен текстил со голема моќ на впивање, превлечено со полиетиленски филм и носечка ткаенина од полиестер со леплив нанос со должина од 25cm(+/-10%) и ширина од 9cm до 10cm, Гипсан завој со ширина од 15cm- текстилна лента посипана со медицински гипс намотана во облик на завој, со време на квасење до 5s и време на стврднување од 3 до 5min почеток, не треба да биде рентген позитивен, Гипсан завој со ширина од 8cm- текстилна лента посипана со медицински гипс намотана во облик на завој, со време на квасење до 5s и време на стврднување од 3 до 5min почеток, не треба да биде рентген позитивен, Фластер хартиен со ширина од најмалку 2.5cm и должина од 8m до 10m	850.000,00 ден.	Стоки	3	е-Аукција
	Вкупно:				
30/2016	B05AA01 Albumin 20% раствор за инфузија ml., J06BB02 Tetanus immunoglobulin 250 IE/1ml раствор за инјектирање наполнет инјекциски шприц	1.144.463,20 ден.	Стоки	1	Конечна
	J01DD04 Ceftriaxone 1000 mg прашок за раствор за инјектирање; прашок и вехикулум за раствор за инјектирање вијала	1.144.463,20 ден.	Стоки	3	е-Аукција
	B01AB05 Enoxaparin 4000 anti-Xa IE/0,4ml раствор за инјектирање наполнет инјекциски шприц	1.144.463,20 ден.	Стоки	3	е-Аукција
	B05AA06 Gelatin agents 4% раствор за инфузија шише	1.144.463,20 ден.	Стоки	1	Конечна
	A05BA17 L-ornithine-L-aspartate 5g /10ml концентрат за p-p за инфузија ампула	1.144.463,20 ден.	Стоки	1	Конечна
	B03AC02 Saccharated iron oxide 100 mg/5 ml концентрат за раствор за инјектирање или инфузија/ раствор за инјектирање ампула	1.144.463,20 ден.	Стоки	3	е-Аукција
	Вкупно:				

П.3) Набавка на услуги во вредност до 20000 евра пропишани со Уредбата за определување на услугите кои се предмет на договорите за јавните набавки

Реден број	Предмет на договорот за јавна набавка (За категорија на услуги 17-27 од Уредбата)	Склучен договор / добиени фактури				
		Број на добиени понуди	Назив на носителот на набавката	Вредност на склучениот договор со ДДВ	Број на договорот	Датум на договорот
Не се пронајдени соодветни записи						

П.4.1) Датум на првична објава на ЕСЈН **24.07.2017**

П.4.2) Датум на повторно објавување (доколку е извршено) **27.07.2017**